



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА РАДОВИШ

Стратегија за развој образованието во општина Радовиш 2009-2020

Визија без акција е сонување.

Акција без визија е случајна активност.

Визијата и акцијата заедно можат да го променат светот.

Јоел Баркер

СОДРЖИНА:

I. **ВОВЕД**..... 3 стр.

- Писмено обраќање на градоначалникот на општина Радовиш.

- Претседател на Совет на општина Радовиш.
- Претседател на комисија за образование, култура и спорт.
- Процес
- Визија за развој на образованието во општина Радовиш
- Листа на членови на локална акциона група за стратешко планирање
- СВОТ Анализа

II. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

- Средно општинско училиште „Коста Сусинов,,-Радовиш
- Основно училиште „Никола Карев,,-Радовиш
- Основно училиште „Крсте Петков Мисирков,,-Радовиш
- Основно училиште „Кирил и Методиј,, - с.Ораовица
- Основно училиште „Коста Рацин,, - с.Подареш
- Основно училиште „Орце Николов,, - с.Ињево

III. ГЕНЕРАЛНА ЦЕЛ, КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ И ПРОЕКТИ ВО СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

IV. МОНИТОРИНГ ПЛАН

I. Вовед

Писмено обраќање на градоначалникот на општина Радовиш.

Претседател на Совет на општина Радовиш.

Врз основа на заклучокот усвоен од Советот на о.Радовиш, комисијата за култура, образование и спорт, пристапи во изготвување на Стратегијата за развој на образованието во општина Радовиш.

Во нејзината подготовка покрај членовите на комисијата беа вклучени повеќе субјекти (вработените во одделението за ЛЕР, советникот за образование во општина Радовиш, државниот просветен инспектор, основните и средните училишта, детската градинка, родители, ученици, бизнис секторот, невладиниот сектор, локалните медиуми, верски организации, универзитетски професори) со што се обезбедени богатство на идеи, иницијативи, поголема транспарентност и објективност во нејзиното донесување.

Во нејзината содржина се внесени и целите и задачите од Стратешкиот план за локален економски развој 2007-2011 за општина Радовиш и Општина Конче и од Планот за подобрување на работата и управувањето со општина Радовиш, како и забелешките за Образовните политики и Развојните планови од училиштата.

Потребата за донесување Стратегија за развој на образованието во општина Радовиш произлегува и од потребата за воспоставување на систем на стандарди на квалитет на сите образовни нивоа, како што се:

- образовни стандарди (опремни училници, обновување на опремата, нагледни средства, јазична лабораторија, компјутерски лаборатории, спотрски сали, игралишта и др.простории за вонучилишни активности);
- функционални и амбиентални стандарди на училишните згради и нивото на опременост на училиштата како и соодветен училишен двор, зелени појаси, безбедни огради, отстранување на архитектонските бариери за децата-ученици инвалиди и.т.н.

Образованието е сегмент кој значително ќе придонесе за добробитта на нашата општина. Инвестициите во образованието на општината и целокупната заедница им носат најмногу на среден и долг рок.

Комисија за култура, образование и спорт

Претседател

Н.Ципушева

Процес:

Во дел од изјавата за визија на општините Радовиш и Конче од Стратегијата за локален економски развој стои:

„Општините Радовиш и Конче да ги подобрат условите за живот на граѓаните, на начин што би се искористиле компаративните предности што ги нудат природното опкружување и досегашната создадена инфраструктура со насока кон креирање на среќни, задоволни, безбедни и здрави граѓани, преку:

...Точка 4: Креирање на стратегија за одржлив економски развој во областите на:

1. Бизнис клима;
2. Наука и образование;
3. Култура и спорт;
4. Туризмот (планински, селски, алтернативен, ловно-риболовен, археолошки итн.),,...

Со одлука на Советот на општина Радовиш, Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на општина Радовиш е задолжена за организирање на процесот за изработка на стратегија за развој образованието во општина Радовиш. Процесот на стратешко планирање за ова тема се фокусира на насочување на процесите за развој на образованието во општина Радовиш.

Стратешкото планирање е продолжен процес кој и овозможува на општината да го одреди правецот и да осигура дека повеќе конкретни финансиски одлуки ќе бидат ускладени со желбите на заедницата како целина и насочени кон конкретни цели и под-цели. Во вклучените акциони планови како дел од Стратегијата за развој на образованието воспоставени се реални остварливи цели кои заедницата може да ги оствари.

Во процесот на стратешко планирање вклучени институции се: Единицата за локална самоуправа-Радовиш, Советот на општина Радовиш, Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на општина Радовиш, раководниот и наставен кадар на Основните училишта: „Крсте Петков Мисирков,-Радовиш ; „Никола Карев,-Радовиш; „Кирил и Методиј,-Ораовица; „Коста Рацин,-Подареш; „Орце Николов,-;Ињево и Средното општинско училиште „Коста Сусинов,-;,-Радовиш, претставници на Универзитетот „Гоце Делчев,-Штип, граѓански организации, претставници на религиозните институции во општината, претставници на бизнис секторот, медиумите, претставници од МОН, Државен просветен инспекторат , претставници на детски градинки и др.

Од процесот кој беше превземен произлегоа добиени резултати и акционен план кој е приложен кој овој извештај и документ осмислен да служи како стратешки план за развој на образованието во општина Радовиш.

ВИЗИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

Локалните образовни институции да станат побезбедни со дисциплинирана средина во која учениците ќе доаѓаат со задоволство, а наставата ќе биде посовремена, ефикасна, поквалитетна и прилагодена на потребите и интересите на учениците, наставниците, локалната средина и државата.

Да ги развиеме образовните институции во општината за оспособување на ученици со јасна визија за иднината, ученици кои ќе ги развиваат своите потенцијали, можности и индивидуални способности. Учениците со задоволство да се образуваат во локалните образовни институции и по завршувањето на образованието успешно да одговорат на современите предизвици.

Создавање демократски односи меѓу вработените во локалните образовни институции, учениците и нивните родители, развивање и негување на взаемната соработка.

Континуирано усовршување и развивање на наставниот кадар за постигнување на образовната и училишна визија која ќе го одржува партнерскиот однос со семејството на ученикот, како и меѓусебното почитување и примената на принципот за взаемно почитување и толеранција.

**Листа на членови во
локална акциона група стратешко планирање**

Р. бр.	Име и презиме	Професија
1.	Нада Ципушева	член на Совет на општина Радовиш; Претседател на комисија за образование, култура и спорт при Совет на општина Радовиш
2.	Лимонка Илиевска	член на Совет на општина Радовиш
3.	Наазим Асанов	член на Совет на општина Радовиш
4.	Манолев Стојче	член на Совет на општина Радовиш
	Горги Сименонов	член на Совет на општина Радовиш
	Борче Панов	советник за образование
	Верица Темелкова	виш соработник за локален економски развој
	Лазар Газепов	виш соработник за локален економски развој
2.	Јордан Пецов	директор на СОУ „Коста Сусинов,“-Радовиш
3.	Данчо Милчов	директор на О.У.„Никола Карев,“-Радовиш
4.	Силвана Андонова	директор на О.У.„Крсте Петков Мисирков,“- Радовиш
5.	Лилјана Атанасова	директор на О.У „Коста Рацин,“- с.Подареш
6.	Снежана Манева	директор на О.У „Кирил и Методиј,“- с.Ораовица
7.	Мите Јованов	директор на О.У „Орце Николов,“ - с.Ињево
8.	Стојан Здравев	Професор на универзитет „Гоце Делчев,“- Штип
9.	Никола Лукарров	педагог
10.	Стоја Митревска	наставник

11.	Живко Андонов	наставник
12.	Јане Србаков	наставник
13.	Елизабета Мазновска	наставник
14.	Цветанка Кршкова	наставник
15.	Лиле Стефанова	правник
16.	Петар Јанков	член на училишен одбор
17.	Сашко Николов	професор по одделенска настава
18.	Марија Димова	професор по македонски јазик
19.	Рајна Таушанова	професор по музичко образование
20.	Силвана Јанкова	професор по одделенска настава
	Славчо Тасев	наставник
22.	Грозде Митовски	наставник
23.	Ѓурѓа Кукутанова	наставник
24.	Лилјана Понева	наставник
25.	Гордана Мантева	наставник
26.	Венка Тадирова	професор, претседател на управен одбор
27.	Олга Ваљакова	педагог
28.	Елена Захаријева Атанасова	секретар
29.	Гоце Лазаров	професор
30.	Митко Долдуров	одржувач на работилница
31.	Верка Стевкова	наставник
32.	Марјанчо Шарковски	наставник по физичко воспитување
33.	Роска Пецанова	наставник по француски јазик
34.	Петровски Фенчо	наставник по германски јазик
35.	Зојка Петрова	психолог
36.	Гого Стојчевски	наставник по историја
37.	Билјана Бошкова	педагог
38.	Светлана Василева	наставник по англиски јазик
39.	Марија Митева Т.	наставник по англиски јазик
40.	Љупче Мијалов	наставник по физичко воспитување
41.	Василка Брендова	УНИЦЕФ
42.	Ѓоргиева Сузана	психолог

II. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

Средно општинско училиште “Коста Сусинов”-Радовиш

Адреса : Кеј “8-ми Септември”66

Тел:032/635-410

Тел факс: 032/ 635-437

е-маил: kostasusinov@yahoo.com

Училиштето е лоцирано во источниот централен дел на градот, со ученици од општините Радовиш, Конче, а еден мал дел и од соседните општини, па и пошироко.

Училиштето е верифицирано со акт број 09-2447/1 од 15.05.2004 година. Основано е со Решение број 01-4058 од 25.08.1960 година.

Од 2005 година училиштето е во сопственост на локалната самоуправа на општина Радовиш, со Одлука на Совет на општина Радовиш.

Во учебната 2008/2009 во редовна настава од I до IV година се вклучени 1138 ученици во 38 паралелка од кои 30 паралелки во гимназиско образование и 8 паралелки од стручно образование.

Воспитно-образовната дејност на училиштето се одвива во зграда изградена во 1976 година со вкупна површина од 5.334 м², со следниве наставни и помошни простории:

- Училници 20 - 1355 м² површина
- Кабинети 6 - 384 м² површина
- Библиотека 1 - 204 м² површина
- Училишна спортска сала со помошни простории 7 - 752 м² површина
- Сала за свечености 1 - 240 м² површина
- Канцеларии 6 - 182 м² површина
- Лаборатории 2 - 74 м² површина
- Работилници 2 - 152 м² површина
- Ходници и степеништа 18 - 1531 м² површина
- Санитарни чворови 20 - 460 м² површина
- Подрумски простории 1 - 170 м² површина
- Котларница 1 - 67 м² површина
- Сквивница 1 - 127 м² површина
- Спортски терени и игралишта 1920 м² површина
- Дворна површина - 23.430 м² површина
- Озеленета површина - 16.000 м² површина
- Преадаптација на магацински простор во склоп на училишната спортска сала во просторија за вежби

Во учебната 2008/2009 година воспитно-образовната дејност во училиштето ќе ја реализираат вкупно 63 наставници, од кои 62 ќе реализираат теоретска настава, а 1 практично-теоретска настава во металуршка струка. Од нив 41 наставници се во редовен работен однос, а 22 се на определено работно време. Наставата е организирана на две смени.

Од постоењето до денес од училишните клупи, со акумулирано знаење искуство се излезени голем број на истакнати личности од културниот и јавниот живот.

Основно училиште „ Никола Карев,, - Радовиш

Адреса Кеј,,8-ми Септември,, бб

Тел : 032/ 635-179

Тел /факс : /

Е-маил : nkarev@yahoo.com

Според податоците од 2007 год. во ОУ „ Никола Карев „- Радовиш од I-VII одделение учат 881 ученици во 27 паралелки. Наставата ја реализираат 48 наставници во предметната настава. Наставата е организирана на две смени.

Училишниот двор е неуреден, поголем дел неограден, еден дел се користи за спортски терени за ракомет, кошарка и одбојка. Училишната спортска сала е со површина 360м². Во составот на ОУ „ Никола Карев „, е и нижото музичко училиште во кое учат ученици со 3 наставници и е сместено во дрвена барака во училишниот двор. Во ова училиште наставата ја посетуваат ученици од целата општина кои пројавуваат интерес за музика. Бараката располага со три училници за индивидуална настава, една за групна настава, ходник и санитарен јазол. Музичкото училиште располага со 3 пијана и 2 хармоники и други наставни нагледни средства. Во училиштето во градот и во подрачните училишта опременоста со нагледни средства е многу слабо.

Во подрумскиот дел е сместен кабинетот по Информатика и библиотеката која располага со книжен фонд од околу 10 000 книги.

Подрачни училишта:

Подрачно училиште населба Раклиш

Покриена површина 188 м² дворна површина 958 м² во дворот и дел со спортски терени за наставата по физичко образование и дел за рекреација. Во ова училиште настава посетуваат 22 ученици од I-IV одделение од кои еден ученик е со посебни потреби. Наставата ја реализираат два наставника во комбинирана настава во една на македонски јазик.

Подрачно училиште с. Тополница

Покриена површина 280 м² дворна површина 900 м². Дел од дворот е уреден за спортски терени за наставата по физичко и здравствено образование, дел за рекреација. Во ова училиштенаставата ја посетуваат вкупно 44 ученици поделени се во две комбинирани паралелки и наставата ја реализираат два извршители. Во ова училиште наставата се реализира на турски наставен јазик. Од наставни нагледни средства има само географски карти и слики.

Подрачно училиште с. Бучим

Покриена површина 132 м² и дворна површина 832 м² , која е неуредена и без спортски терени. Во ова училиште настава посетуваат 45 ученици поделени во две комбинирани паралелки, а наставата ја реализираат двајца извршители на турски наставен јазик. Од наставни нагледни средства има географски картпи и слики.

Подрачно училиште с. Парналија

Покриена површина 132 м² и дворна површина 532 м², која е неуредена и без спортски терени. Во ова училиште настава посетуваат 22 ученици, Наставата се реализира во две комбинирани паралелки, има двајца извршители на турски наставен јазик.

Основно училиште „Крсте Петков Мисирков,, Радовиш

Адреса : Бул. „ Александар Македонски „ бб

Тел : 032/ 635-247

Тел/факс :

e-mail : kmisirkov@yahoo.com

Основното училиште „ Крсте П.Мисирков „ Радовиш наставата ја изведува во една училишна зграда со вкупно 21 просторија. Училишната зграда е нова, пуштена во употреба во месец Февруари 2008 година и во неа се сместени паралелки од I-VIII одделение и 2 паралелки во скратената програма за ромските деца за време на декадата на ромите. Во склоп на ОУ. „ Крсте П. Мисирков „ работат и две подрачни училишта во с.Коџалија и с.Калаузлија каде наставата се изведува од I-IV одделение во комбинирани паралелки. Во централното основно училиште работат 46 паралелки, а во подрачните училишота вкупно 7 паралелки. Вкупен број на ученици 1183.

Основно училиште „Кирил и Методиј,, - с. Ораовица

Адреса: с.Ораовица

Тел : 032/ 641-005

Тел /факс : /

e-mail : nikolovsasko@yahoo.com

ОУ „Кирил и Методиј,, - с.Ораовица е лоцирано во централниот дел на с.Ораовица. Училиштето поседува две згради во кои се одвива воспитно – образовниот процес. Училиштето опфаќа ученици од прво до девето одделение. Бројот на ученици годишни се движи од 210-230. Во училиштето се вработени 16 лица од кои 10 наставници, 1 стручен соработник, 1 секретар, 1 благајник, 2 хигиеничари, 1 хаус мајстор. Земајќи ги во предвид потребата од континуирано модернизирање на воспитно-образовниот преос, вработените во соработка со надлежните институции се заземаат за поддбување на условите и резултатите во работата. Училиштето досега во своето работење има создадено минимум неопходни услови за изведување на образовниот процес, надградба на образовниот процес како и на условите за одвивање на истиот. Во изминатиот период реализирани се повеќе проекти за развој на училиштето и подобрување на условите за работа.

Основно училиште „Коста Рацин,,-с.Подареш

ОУ „ Коста Рацин „Подареш
Тел : 032641-414
Тел /факс : 032 641-414
e-mail : k.racin@yahoo.com

Објектот на ОУ „ Коста Рацин „ во с. Подареш располага со 380 м2. Изграден е во тврда градба во 1938 година, а дограден е во 1960 година. Располага со доволно терени за спорт и физичка култура. ПОдрачното ОУ во с. Јаргулица е реконструктурирано во мај 2006 година. Од прегледот на бројот на ученици и број на структура на одделенија и паралелки од 2007 година во основното училиште „ Коста Рацин „-Подареш учат вкупно 286 ученици.

Во текот на учебната година беше извршена анкета со ученици, наставници и родители и врз основа на добиените резултати од анкетните листови се определија слабите страни во училиштето од што произлезе потребата да се изготви Предлог-Акционен план за развој на училиштето за три години. Овој документ за развој на нашето училиште е содржан и во дел од стратегијата за развој на образованието на општина Радовиш за развој на училиштето се издвојуваат развојни цели кои сметаме дека ќе се реализираат во 2009, 2010 и 2011 година со што сметаме дека се подобрат условите за работа.

Основно училиште „Орце Николов,, с. Ињево

Адреса : село Ињево бб, општина Радовиш
Тел: 032/ 646-527
тел /факс : 032/ 646-527
e-mail : onikolov1@yahoo.com

Нашето основно училиште „ Орце Николов „ се наоѓа во с. Ињево општина Радовиш на само 3 км од Радовиш. Денешната локација на ОУ „Орце Николов „ е трета по ред, најпрва била во старото село Горно Ињево во чиј состав на училиштето функционираше и интернат за учениците кои немале можност да патуваат секојдневно од соседните села Воиславци, Сулдурци, Дамјан и други. Втората локација е со урбанизацијата на Долно Ињево покрај двата брега на Ињевска река каде што и училиштето „ Орце Николов „ е лоцирано во центарот на селото. За краток временски период од неполни две години е изградена нова училишна зграда (денешната) на нова локација т.е. на источниот дел на селото и во 1986 година иако целосно недовршена со изоставени градежни пропусти (фискултурна сала, парно греење, кабинети, аула кои до денес не се доизградени) е пуштена во употреба. Во тој период од своето работење доаѓа до здружување на сите основни училишта т.е.

како РО „ Гоце Делчев „ се додека во 1992 до денес училиштето пак го добива статусот на посебно училиште ОУ„ Орце Николов „ со свои 7 подрачни училишта од кои две полни осмогодишни во селата Злеово, Сулдурци покасно (Калугерица) и пет четиригодишни училишта во селата Дамјан, Воиславци, и Покрајчево.

Денес ОУ „Орце Николов“ со своите ПУ е со најразгранете училишна мрежа не само во Општината туку и пошироко, со вкупно 75 вработени од кои 57 наставници, 1 директор, 1 педагог, 1 библиотекар, 2 администрација(секретар и благајник), 1 хаус-мајстор и 12 хигиеничари, распоредени според потребите во сите 8 училишни згради.

Поради големата разгранета училишна мрежа со голем број на ПУ –одалучени од 5 до 25 км или комплетна обиколка од околу 112 км го отежнува нормалното работење во однос на навременото информирање и ажурирање чести средби, контакти, договарања на стручен план или слично. Училиштата се наоѓаат во селска-рурална средина каде што населението е претежно земјоделско со мала вработеност и сето тоа влијае на начинот на работата на училиштето.

СВОТ АНАЛИЗА

Почетната СВОТ анализа направена од страна на комисијата како резултат ги имаше следните прашања кои беа покренати како клучни за процесот на развој на образованието.

Свот анализа:

Јаки страни	Слаби страни
Соработка во колективот	Недостаток на простор и немање кабинетска настава
Мотивираност	Застарени и амортизирани наставни нагледни средства
Позитивна клима	Недоволно афирмирање на постигањата на учениците
Реализација на воннаставни активности	Недостиг на обуки за оценување на учениците
Учество и постигнување на резултатите на учениците на натпревари	Недоопременост на реалната компанија во средно образование според програмата.
Примена на активни методи на работа	Ученици со проблематично однесување
Навремена реализација на наставната програма	Немање соработка со дел од родителите
Грижа за здравјето на учениците	Голем број на ученици во паралелка
Добра соработка со родителите и локалната заедница	Професионална необученост на наставниот кадар за користење на ИКТ
Редовна и квалитетна настава	Неинсталиран оперативен систем за користење на компјутерите во наставата

	и немање на софтвер по соодветни предмети
Опременост со компјутери	Застарен начин за затоплување на училишните простории
Еднаков третман спрема учениците. Подеднакво се третираат сите ученици независно од нивниот пол и интелектуални способности.	Послаби резултати и дисциплина кај седмо и осмо одделение во одредени паралелки во дел од локалните образовни институции
Соодветно едуциран кадар.	Недостаток на објекти за спорт
Интерес кај учениците за нови знаења, за подобрување на успехот и дисциплината како и почитување, разбирање и соработка меѓу наставниците и учениците	Недоволно користење на Аудио-визуелни наставни средства
Реализирањето на скратена програма за образование на ромите-декада на ромите	Ненавремено издавање учебници по новите програми
	Недоволен број на компјутери, а во Подрачните Училишта воопшто ги нема
	Работа во две смени
	Застарена начин на настава
	Нефункционарање на дел од стручните активи

Можности	Закани
Реализација на зацртаните планови	Неприфаќање на одговорност
Добро познавање на проблемите и справување со нив	Недоволна комуникативност
Создавање на работен амбиент	Изостанување од состаноци и договори
Хоризонтална и вертикална проодност на учениците	Намален број на ученици
Одржување на обуки за оспособување за работа	Делумно или целосно технолошки вишок од наставниот кадар
Воведување на пракса за одржување на хигиена во училниците и дворот	Одбивање соработка од бизнис секторот
Професионалната пракса во сопствени работилници	Ниско ниво на свест кај учениците за чиста средина и кон училишниот инвентар
Професионална пракса во бизнис секторот	Штетно влијание на пороците врз развојот на личноста на ученикот
Поврзување со бизнис секторот	Незаинтересираноста и немотивираност на кадрите за да учествуваат во планираната интерна обука
Профункционарање на реалната компанија	Незаинтересираност на дел од учениците и родителите да се вклучат

	во активности за подигнување на свеста за здрава и чиста животна средина
Реконструктирање, доградба и изградба на нови училишни простори. Нови спортски терени.	
Соработка со локалните медиуми	
Соработка со ЕЛС-Радовиш	
Соработка со невладини организации	
Реализација на програмата „Компјутер за секое дете,,	
Соработка со училишта од општината и надвор од неа	
Подготвување и работа на проекти од страна на наставниците и учениците	
Подобрување и унапредување на соработката со локалните културни институции	
Аплицирањето до фондови со максимално ангажирање на наставниците	
Изработка на проекти за реализирање на поставените цели со ангажирање на стручни лица од надвор – по можност родители.	
Искористување на можноста за интерна реализација на планираните обуки со вклучување на вработените кои се оспособени за вршење на таква обука	
Недолично и некултурно однесување и постапување кај одредени ученици	
Слаба комуникација со подрачните училишта	
Тешко обезбедување на финансиски средства	

III. ГЕНЕРАЛНА ЦЕЛ, КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ И ПРОЕКТИ ВО СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

Генерална цел:

ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА И КВАЛИТЕТОТ НА ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО ЛОКАЛНИТЕ ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ И ПОДРШКА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДО 2020 ГОДИНА.

Цел: 1

Подобрување на општата инфраструктура на локалните образовни институции преку изградба на нови, реновирање, адаптација и санација на веќе постоечки објекти преку подготовка на техничко-инвестиционна документација за сите градежни активности потребни за локалните образовни институции и изнаоѓање на извори за финансирање.

Конкретна цел: 1	Реновирање на останатиот дел од инсталацијата за парно греење во Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, - Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Демонтажа на постоечката инсталација за парно	Министерство за образование и наука Единица за локална самоуправа Директор	2009	675.803 ден.
Замена на цевки		2009	
Замена на грејни тела		2009	
Фарбање на цевките		2009	
Индикатори	Заштеда на големо количество енергија		
ВКУПНО	675.803 ден.		

Конкретна цел 2:	Реновирање на спортската училишна сала и проширување со трибини во Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, - Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност

Демонтажа на постоечкиот под	Министерство за образование и наука Единица за локална самоуправа Агенција за млади и спорт Директор	2009-2014	3 120 000
Транспорт на шут до депонија			
Поставување на кошулка врз аб плоча			
Премачкување со олма			
Поставување на пвц спортски под Дурфлор			
Заварување на споеви и лајсни			
Проширување на спотрската сала			
Изградба на трибини			
Индикатори	<p>Безбеден простор за спортување</p> <p>Правилен развој на учениците</p> <p>Градење на психофизички здрава личност</p> <p>Задоволство и мотивираност на наставниците и учениците</p>		
ВКУПНО	3 120 000		

Конкретна цел: 3	Демонтирање на антена од громобран и поставување на нов громобран на училишната зграда на Средното општинско училиште „коста Сусинов,, - Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Демонтирање на стар громобран	Министерство за образование и наука	2009	850 000 ден.
Монтажа на нов	Единица за локална самоуправа		

громобран	Директор		
Индикатори	Заштита од зрачење и од опасноста за здравјето на учениците и вработените. Чување и унапредување на здравјето на уениците		
ВКУПНО	850 000 ден.		

Конкретна цел: 4	Замена на дотраена електрична инсталација со нова во Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, -Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Демонтажа на стара електрична инсталација	Министерство за образование и наука Единица за локална самоуправа Директор	2010	131 593 ден.
Подготовки за поставување на нова електрична инсталација			
Измена на електро опремата во разводни ормари			
Индикатори	Задоволување на педагошките норми за правилно осветлување на училишниот простор		
ВКУПНО	131 593 ден.		

Конкретна цел: 5	Реновирање на фасадата на училишната зграда на Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, - Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Лупење на оштетената фасада	Министерство за образование и наука	2010	6 795.00 ден.
Транспорт на шут	Единица за локална		1 600.00 ден.

Поставување на скеле	самоуправа Директор		
Повторно малтерисување			26 100.00 ден.
Поправање на оштетените ивици			13 000.00 ден.
Прскање на фасадата со ризла			324 000.00 ден.
Индикатори			
ВКУПНО	371 495 ден.		

Конкретна цел: 6	Уредување на спортските терени во училишната зграда на Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, - Радовиш -ракоментно игралиште -кошаркарско игралиште -тениски игралишта -игралиште за мал фудбал -игралиште за одбојка -скејтборд игралиште		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Чистење на површините	Министерство за образование и наука Единица за локална самоуправа Агенција за млади и спорт Директор	2010-2018	3000 ден.

Подготовка на тререните за работни активности		2010	20 000 ден.
Транспорт на шут		2010	1600 ден.
Изведување на работите		2018	2 675 400 ден.
Индикатори	Редовно одржување на спортски активности, Зголемување на бројот на спортски активности Зголемено учество на ученици во вон наставни активности		
ВКУПНО	2 700 000 ден.		

Конкретна цел: 7	Реновирање на подот во училниците во училишната зграда на Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, - Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Одстранување на стариот под	Министерство за образование и наука Единица за локална самоуправа Директор	2010	3 000 000
Поставување на нов под			
Завршно порамнување на подот и поставување на лајсни			
Индикатори	Исполнување на педагошки стандарди. Подобрено одржување на хигиена		
ВКУПНО	3 000 000 ден.		

Конкретна цел: 8	Поплочување на училишниот двор на Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, - Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност

Чистење на дворната површина	Министерство за образование и наука Единица за локална самоуправа Директор	2011	1 500 000
Транспорт на шутот			
Поплочување			
Индикатори	Уредена околина на училиштето.		
ВКУПНО	1 500 000 ден.		

Конкретна цел: 9	Дооградување на училишниот двор на Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, - Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Отстранување на оштетените делови од оградата	Училиште	2011	10.000,00
Поставување на нова ограда на неоградениот дел од 100 метри должина			290.300,00
Фарбање			20.000,00
Индикатори	Подобра безбедност на учениците.		
ВКУПНО	320.000,00 ден.		

Конкретна цел: 10	Уредување на лабораторија за изучување на странски јазици во Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, - Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Утврдување на потребите за опремување на лабораторија	Министерство за образование и наука Единица за локална	2009-2011	750 000,00

Набавка на опрема и образовни помагала	самоуправа Директор		
Индикатори	Современа и квалитетна настава во склад со современите трендови во образовниот процес		
ВКУПНО	750 000,00 ден.		

Конкретна цел: 11	Искористување на соларна енергија во Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, - Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Поставување на соларни келии со комплет инсталација за загревање на училишната спортска сала и користење на топла вода во бањите	Училиште Единица на локална самоуправа Министерство за образование	2009-2020	400.000,00
Индикатори	Намалување на трошоци и заштеда на енергија		
ВКУПНО	400.000,00		

Конкретна цел: 12	Заштеда на енергија со на геотермални пумпи за греење во средното општинско училиште „Коста Сусинов,, -Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Обезбедување на финансиски средства	Министерство за образование и наука	2009-2020	19.544 400,00
Набавка и поставување на геотермални пумпи	Единица за локална самоуправа Директор		

Индикатори	Намалување на трошоци за греење со искористување на природни ресурси		
ВКУПНО	19.544 400,00		

Конкретна цел: 13	Поставување на енергетски ефикасни светилки во Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, - Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Обезбедување на финансиски средства	Министерство за образование и наука	2009-2020	150.000,00
Поставување на електрична инсталација и набавка на штедливи светилки	Единица за локална самоуправа Директор		
Индикатори	Намалување на трошоци за осветлување		
ВКУПНО	150.000,00		

Конкретна цел: 14	Доградба на нова училишна зграда во составот на Основното училиште „Никола Карев,,-Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Изработена проектна документација	Влада на РМ Министерство за образование и наука Единица за локална самоуправа Директор	2009 – 2010	30 000 000,00
Доградба на нова училишна зграда			
Обезбедени средства			
Индикатори	Обезбедување доволно простор за одвивање на наставата		

	Остварување на потребни просторни услови за работа
ВКУПНО	30 000 000,00

Конкретна цел: 15	Уредување на училишните дворови во Централното училиште О.У. „Никола Карев,, и ПОУ нас. Раклиш, ПОУ с.Тополница, ПОУ с.Бучим и ПОУ с.Парналија		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Одведување на атмосферските води во градската канализациона мрежа, изработена премер-пресметка за централното училиште	Министерство за образование и наука Единица за локална самоуправа Директор	2010 – континуирано 2016 2018 2020 2019	443 023,00
Оградување со бетонски ѕид и метална ограда во нас.Раклиш			210 000,00
Оградување со бетонски ѕид и метална ограда во с.Тополница			240 000,00
Оградување со бетонски ѕид и метална ограда во с.Бучим			60 000,00
Оградување со бетонски ѕид и метална ограда во с.Парналија			120 000,00
Индикатори	Подобрување на изгледот на училишниот двор, одбегнување на ризици од заразни болести		
ВКУПНО	1 073 023 ден.		

Конкретна цел: 16	Изградба на покриен олимписки базен за пливање во училишниот двор на О.У. „Никола Карев,,		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Измена и дополнување на ДУП	Министерство		25 000 000

Изработка на комплетна градежна документација	за образование и наука	2015 - континуирано	
Обезбедување на финансии	Единица за локална самоуправа Директор Агенција за млади и спорт заинтересирани надворешни субјекти донатори		
Индикатори	Правилен физички развој на младата популација, курсеви “учиме да пливаме”, рекреација на младината, постигнување на врвни спортски резултати Развивање на врвни спортисти и пливачкиот спорт		
ВКУПНО	25 000 000 ден.		

Конкретна цел: 17		Воведување на систем за греење геотермални пумпи во О.У. „ Никола Карев,, - Радовиш	
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Обезбедување на финансиски средства Набавка и поставување на геотермални пумпи	Министерство за образование и наука Единица за локална	2010 - континуирано	19 000 000,00

	самоуправа Директор		
Индикатори	Намалување на издатоци за набавка на гориво		
ВКУПНО	19 000 000,00		

Конкретна цел: 18	Поставување на парно греење во основното училиште „Орце Николов,, с.Ињево		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Увид на состојбата	Тимот Директорот Стручни лица Единицата на локална самоуправа Министерство за образование	2008-2009	3 528 165
Изготвување на проект			
Аплицирање во фондови			
Одобрување или обезбедување на финансиски средства			
Поставување на парно греење			
Индикатори	Заштеда на енергија, поздрава средина за работа и учење, заштеда на финансиски средства, зголемена хигиена во училиштето		
ВКУПНО	3 528 165 ден.		

Конкретна цел: 19	Санирање на дел од кровната конструкција на основното училиште „Орце Николов,, во с. Ињево;		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Да се изврши увид на состојбата на кровот	Тим од вработени		

Да се изработи предлог проект	Директор	2009	203.098,40
Да се обезбедат финансиски средства за санирање на кровната конструкција	Стручно лице Единица на локална самоуправа		
Да се реализира санацијата на кровната конструкција	Донатори Министерство за образование		
Индикатори	Поставен кров, подобрување на условите за работа, безбедност на учениците, подобра хигиена, заштеда на финансиски средства		
ВКУПНО	203.098,40 ден.		

Конкретна цел: 20	Доизградба на започнатата (нова) училишна зграда во Подрачното училиште во с.Злеово		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Ревизија на проект	Единица на локална самоуправа Тимот од училиштето Директорот Донатори	2009-2013	15 000 000,00
Подготовка на апликација			
Аплицирање во фондови			
Обезбедување на средства			
Да се реализира доизградбата на веќе започнатата училишна зграда со комплетно завршување			
Индикатори	Доизградба на веќе започнатата училишна зграда Современи услови за реализација на воспитно образовниот		

	процес
ВКУПНО	15 000 000,00 ден.

Конкретна цел: 21	Обезбедување на училиштето со современи спортски терени за реализирање на физичко воспитување во подрачните училишта во с.Калуѓерица и во подрачното училиште во с.Воиславци		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Вршење анализа на реализирањето на наставата по физичко образование	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Агенција за млади и спорт Директор	2008-2011	6.127.064,00
Изработка на проект за спортски терени			
Аплицирање до донатори			
Обезбедување на средства			
Изградба на спортските терени во подрачното училиште во с.Калуѓерица и с.Воиславци			
Индикатори	Реализирање на наставата по физичко образование по потребните стандарди, поголема активност од страна на учениците, правилен раст и развој на учениците		

ВКУПНО	6.127.064,00 ден.
---------------	-------------------

Конкретна цел: 22	Изградба на спортска сала во Основното училиште „Орце Николов,, с.Ињево		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Разгледување и утврдување на местоположбата на теренот во училиштето со ЕЛС во писмена форма	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Агенција за млади и спорт Тимот од наставници Стручни лица Донатори и фондови Директорот	2015-2020	
Изготвување на записник			
Изготвување на предлог Буџет за изработка на проект и Презентација на предлог Буџетот пред спонзори			
Доставување на барање за прибирање понуди од спонзори, Избор на најповолна понуда и склучување на договор			
Изградба на спортска сала			
Индикатори	Современи услови за реализација на наставата по физичко образование и во зимскиот период за правилен раст и развој на учениците		
ВКУПНО			

Конкретна цел: 23	Уредување и оградување на училишните дворови во централното и подрачни основни училишта „Орце
--------------------------	--

Николов,,			
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Да се утврди моменталната состојба на училишните дворови	Министерство за образование и наука Единицата на локална самоуправа Директорот Стручно лице Техничкиот персонал во училиштето Фондови Донатори Тимот од наставници	20015-2017	
Да се изготви техничка документација за хортикултурно уредување и оградување на училишните дворови			
Да се направи конкретна финансиска пресметка			
Избор на изведувач Оградување и уредување на училишните дворови			
Индикатори	Зголемена безбедност на учениците, намалување на оштетувањето во училиштето од страна на месното население, убава и пријатна слика во училиштето, место за пријатен одмор на учениците за време на одморите		
ВКУПНО			

Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Да се утврди моменталната состојба со училишниот двор	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа	2011	3 345 000
Да се изготви техничка документација за хортикултурно			

уредување на училишниот двор			
Асвалтирање на дел од училишниот двор			
Да се огради училишниот двор			
Обезбедување на финансиски средства			
Индикатори	Безбедна и сигурна средина за живот и работа во училиштето		
ВКУПНО	3 345 000 ден.		

Конкретна цел: 25	Промена на дел од столаријата во основното училиште „Кирил и Методиј,, с, Ораовица		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Обезбедување на финансиски средства за промена на дел од столаријата	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа	2012	4 650 000
Промена на постоечките врати во старата училишна зграда			
Индикатори	Заштеда на енергија и заштитено здравје на наставниците и учениците. Подобрени услови за работа		
ВКУПНО	4 650 000 ден.		

Конкретна цел: 26	Воведување на парно греење во основното училиште
--------------------------	---

„Кирил и Методиј,, с.Ораовица			
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Да се обезбедат финансиски средства за поставување на парно	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Директор	2010-2012	3 478 000
Да се реализира изготвениот проект			
Индикатори	Поставено парно греење, заштеда на енергија, подобрена безбедност во училиштето		
ВКУПНО	3 478 000 ден.		

Конкретна цел: 27 Фасада на зградата основното училиште „Кирил и Методиј,, с.Ораовица			
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Да се изврши процена на состојбата на фасадата	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Директор	2012	400 000
Да се обезбедат финансиски средства за реконструкција на фасадата			
Тендерска постапка			
Да се реализираат проектните активности			
Индикатори	Заштитена зграда со нова фасада		

ВКУПНО	400 000 ден.
---------------	--------------

Конкретна цел: 28		Фасада на основното училиште „Коста Рацин,, с.Подареш	
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Да се изврши процена на состојбата на фасадата Да се обезбедат финансиски средства за реконструкција на фасадата	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Директор	2009-2012	450 000
Да се направи тендерска постапка			
Реализација на активностите за реконструкција на фасадата			
Индикатори	Обновена фасада		
ВКУПНО	450 000 ден.		

Конкретна цел: 29		Изградба и опремување на спортска сала во Основното училиште „Коста Рацин,, -Подареш	
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Формирање на тим за работа	Министерство за образование и наука ЕЛС	2009/15 година	

Разгледување и утврдување на местоположбата на теренот во МЗ со ЕЛС во писмена форма	Тим за работа од вработените Агенција за спорт и млади		5 000 000
Изготвување на предлог Буџет за изработка на проект и Презентација на предлог Буџетот пред спонзори			
Изготвување на извештаи и презентација пред наставнички совет и донаторот на средствата			
Индикатори	Оспособување за тимска работа Реализирање на програмата за училишен спорт		
ВКУПНО	5 000 000 ден.		

Конкретна цел: 30	Санација на санитарен чвор во Основното училиште „Коста Рацин,-Подареш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Формирање на тим за работа	Министерство за образование и наука	2008/11г.	
Разгледување и утврдување на состојбата во писмена форма и утврдување на записник	Единица на локална самоуправа Тим за работа од вработени		

Изготвување на предлог Буџет за изработка на проект и Презентација на предлог Буџетот пред	Директор Донатори Училиште		622.262,57
Доставување на барање за прибирање понуди од спонзори			
Доставување на понуди на понудувачи			
Индикатори	Зголемена хигиена здравствена заштита на учениците и наставниците		
ВКУПНО	622.262,57		

Конкретна цел: 31	Уредување на училишниот двор на основното училиште „Коста Рацин,-Подареш и подрачното училиште во с.Јаргулица и громобранската инсталација		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Формирање на тим за работа	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Тим за работа од вработените Училиште	2009/11г.	220.000,00
Разгледување и утврдување на состојбата на училишниот двор			
Разгледување на системот за громобранска инсталација и заштита			

Изготвување на предлог Буџет за изработка на проект и Презентација на предлог Буџетот пред спонзори	Донатори		
Средување на училишниот двор и громобранска инсталација			
Индикатори	Заштита на учениците и училиштето од временски непогоди Зголемена хигиена здравствена заштита на учениците и наставниците безбедно одвивање на ученчките активности Училишниот двор е уреден и безбеден за различни активности		
ВКУПНО	220.000,00 ден.		

Конкретна цел: 32	Оградување на отворен спортски терен во основното училиште „Коста Рацин„-Подареш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Формирање на тим за работа	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Тим за работа од вработените Училиште Донатори	2008/011г.	95.000,00
Разгледување и утврдување на состојбата во писмена форма			
Изготвување на предлог Буџет за изработка на проект и Презентација на предлог Буџетот			
Оградување на			

отворениот спортски терен			
Индикатори	Ограден и заштитен спортски терен од надворешни пречинители и безбеден за извршување на задачите предвидени со наставниот план и програм		
ВКУПНО	95.000,00		

Конкретна цел: 33	Санација на сидовите во основното училиште „Коста Рацин,, -Подареш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Формирање на тим за работа	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Директор Наставници Донатори	2008/011г.	250.000,00
Разгледување и утврдување на состојбата во писмена форма			
Изготвување на предлог Буџет за изработка на проект и Презентација на предлог Буџетот пред спонзори			
Реновирање на сидовите во училиштето			
Индикатори	Пријатна слика на училиштето внатрешно и надворешно Зголемена хигиена ,топлина и мотивација за поголема работа од страна на учениците		
ВКУПНО	250.000,00 ден.		

Конкретна цел: 34	Поставување на парно греење во основното училиште „Коста Рацин,,-Подареш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Формирање на тим за работа	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Директор	2009/10	2.200.000,00
Разгледување и утврдување на состојбата во писмена форма			
Изготвување на предлог Буџет за изработка на проект и Презентација на предлог Буџетот пред спонзори			
Доставување на барање за прибирање понуди од спонзори			
Избор на најповолна понуда и склучување на договор			
Поставување на парно греење			
Индикатори	Чисти и уредни простории зголемена топлина , пријатни услови за работа на учениците и наставниците Здравствена заштита на учениците и наставниците		
ВКУПНО	2.200.000,00		

Конкретна цел: 35	Санација на санитарни јазли во основното училиште „Никола Карев,,- Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност

Санација на санитарни јазли	МОН, ЕЛС, училиште	2009	1 600 000,00
Изработена предмер-пресметка			
Изработка на јавен повик и огласување во Бирото за јавни набавки			
Индикатори	Подобрување на хигиената во основното училиште Намалени ризици по здравјето		
ВКУПНО	1 600 000,00		

Конкретна цел: 36	Изградба на главен влез на основното училиште „Крсте Петков Мисирков,-Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Изготвување на техничко-инвестиционна документација	МОН, ЕЛС, училиште	2009 - 2010	1 000 000,00
Реализација-изградба			
Надзор			
Индикатори	Изграден главен влез, обезбедена сигурност на учениците		
ВКУПНО	1 000 000,00		

Конкретна цел: 37	Изградба и комплетно опремување на спортска сала и терени за основното училиште „Крсте Петков Мисирков,-Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Подготовка на тенхичката документација	МОН, ЕЛС, училиште Агенција за млади и спорт	2009-2010	3 600 000,00
Изнаоѓање на финансиски средства			
Изградба			

Индикатори	Создадени услови за практична реализација на наставата по физичко воспитување Психо-физички развој на децата
ВКУПНО	3 600 000,00

Конкретна цел: 38	Дислокација на парните котли (надвор) од училишната зграда		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Подготовка на проект-техничка документација	МОН, ЕЛС, училиште	2010-2011	3 000 000,00
Изнаоѓање на финансиски средства			
Индикатори	Подобрување на хигиената во основното училиште Намалени ризици по здравјето Правилно користење на просторот како магацин		
ВКУПНО	3 000 000,00		

Конкретна цел: 39	Уредување на училишниот двор на основното училиште „Крсте Петков Мисирков,,-Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Подготовка на проект-техничка документација	МОН, ЕЛС, училиште	2010-2011	600 000,00
Хортикултурно уредување			
Осветлување на дворот			
Индикатори	Уредена околина во дворот на училиштето		

ВКУПНО	600 000,00 ден.
---------------	-----------------

Цел :2
Подобрување на квалитетот на наставата преку континуирано усовршување и надградба на наставниот кадар со воведување и посетување на континуирани обуки заради примена на европските стандарди во образовниот процес.

Конкретна цел: 1	Воведување на едносменска настава, кабинетска настава и примена на интерактивните методи со активно учење		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Едносменско работење	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Директор	2009-континуирано	2.000.000
Следење на современите воспитно-образовни текови			
Опремување на кабинети			
Индикатори	Број на обезбедени простории; Семинари-обуки (работилници); Соодветно опремување на кабинетите		
ВКУПНО	2 000.000,00 ден.		

Конкретна цел: 2	Обучување и едукација на наставниот кадар во областа на образование во сите образовни установи на локално ниво		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Да се изврши идентификување на проблемите од неедуцираноста на наставниот кадар за правилна комуникација и тимска работа во училиштето	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Директор		

Да се изврши идентификување на потребите од ваквата едукација	Тим од вработени Наставници Биро за развој на образованието Граѓански здруженија и организации	2009-2011	200.000,00
Да се обезбедат финансиски средства за обука			
Да се изврши реализација на обуката			
Примена на наученото во работата			
Индикатори	Развивање на позитивна клима и култура во училиштето, правилна комуникација со родителите и учениците		
ВКУПНО	200.000,00 ден.		

Конкретна цел: 3	Обезбедување на наставно-нагледни средства за поефикасна и активна настава по секој наставен предмет во сите образовни установи на локално ниво		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Да се изврши увид на постоечките нагледни средства	Министерство за образование и наука Единица на локална самоуправа Директор Тим од наставници Донатори и фондови	од 2010 – континуирано	500.000,00
Изготвување на листа на потребни нагледни средства по активи и листа на приоритетни нагледни средства за секој предмет			
Да се направи конкретна			

финансиска пресметка за набавка на нагледни			
Да се обезбедат финансиски средства			
Да се набават приоритетни нагледни средства			
Активна примена на наставните средства во реализација на наставата			
Индикатори	Активна настава, активни ученици и нивен подобар успех Истражувања и примена на знаењата во секојдневниот живот		
ВКУПНО	305.000,00 ден.		

Конкретна цел: 4	Набавка на разгласна станица и креирање на ВЕБ страна на Основното училиште „Коста Рацин,, с.Подареш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Да се обезбедат финансиски средства за инсталација на разгласна станица и креирање на ВЕБ-страна на училиштето	Училиште Донатори	2009/2015	100.000,00
Да се изврши вградување на разгласната станица во просториите на училиштето			
Да се утврди начин на користење на разгласната станица во просториите на училиштето			
Индикатори	Осовременување на комуникацијата помеѓу учениците, вработените и останатите граѓани		

ВКУПНО	100.000,00
---------------	------------

Конкретна цел: 5		Планирање и организирање на активности за целодневен престој на учениците од задолжително образование	
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Програма за реализаија на целта	МОН Директор, педагошко-психолошка служба, тим од наставници, градоначалник, , БРО, донатори	2010/2011	600.000
Одредување на позначајни и поинтересни подрачја на заинтересираност	Тимови на наставници, родители, ученици и културни институции		600.000
Реализација и мониторинг	МОН, БРО, Тимови,		600.000
Индикатори	Одвлекување на учениците од негативните кон позитивните влијанија во средината Добивање на здрава и правилно насочена младина Организирање на подолг престој на учениците преку реализација на разни активности		
ВКУПНО	2 000.000,00 ден.		

Конкретна цел: 6		Отварање на паралелка за деца со посебни потреби во простории на основното училиште „Никола Карев,, - Радовиш	
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност

Анализа	МОН, ЕЛС, БРО, училиште, донатори	2010-континуирано	450 000,00
Испраќање на барање до Министерството			
Согласност			
Отварање на паралелка			
Индикатори	Број на на згрижени деца		
ВКУПНО	450 000,00		

Конкретна цел: 7	Организирање на работилници за воншколски активности во Средното општинско училиште „Коста Сусинов,, - Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Организирање на обуки за помош на стари изнемоштени лица	Министерство за образование и наука Центар за социјални работи Единица на локална самоуправа Училиште	2009-2020	500 000
Организирање на обуки за работа и помош на деца со посебни потреби			
Организирање на обуки за волонтирање			
Индикатори	Поголемо ниво на свест кај учениците за пружање на помош и нивна социјализација		
ВКУПНО:	500 000 ден.		

Конкретна цел: 8	Трансформација на нижото музичко училиште „ Никола Карев,, - Радовиш во правен субјект - Основно музичко-балетско училиште
-------------------------	---

Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Изготвување на потребаната документација за остварување на целта	МОН, ЕЛС, ЕЛС-Конче, училиште, донатори	2009 - континуирано	3 500 000,00
Трансформација на нижо музичко училиште			
Индикатори	Задоволување на интересот и потребите на учениците од општините Радовиш и Конче		
ВКУПНО	3 500 000,00 ден.		

Конкретна цел: 9		Континуирана набавка на стручна литература за потребите на воспитно-образовниот процес во сите образовни установи на локално ниво		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност	
Да се изврши увид во моменталната состојба со постоечката стручна литература	МОН, ЕЛС, БРО, училиште, донатори	2009 - континуирано	800 000,00	
Да се изготви листа на приоритетна стручна литература				
Да се обезбедат финансиски средства				
Да се изврши набавка на современи лектирни изданија				
Индикатори	Набавена стручна литература по предмети			
ВКУПНО	800 000,00 ден.			

Цел: 3

Зголемување и подобрување на соработката меѓу институциите општо, меѓу образовните институции на локално, регионално, национално и меѓународно ниво.

Конкретна цел: 1	Воведување на систем за евалуација и рангирање на училиштата		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Утврдување на критериуми за евалуација за ефективно училиште.(ефективно училиште е она кое постигнува резултати)			
Поставување на цел (визија за евалуација) и добро планирање	МОН,		
Дефинирање на потребни промени	БРО,	2009 - континуирано	1 000 000,00
Изготвување на критериуми за ментор (утврдени со интерен правилник)	ЕЛС-Радовиш, ЕЛС-Конче, училиште, донатори		
Подготовка на инструмент за следење на наставната работа			

Увид во активности-континуирано правење периодични евалуации			
Индикатори	Процент на ученици кои се чувствуваат безбедни во училиштето Процент на родители и ученици кои се задоволни од училиштето Број на ученици кои учествуваат во училишните активности Докази за постигнат успех Процент на учество Процент на завршување		
ВКУПНО	1 000 000,00 ден.		

Конкретна цел: 2	Воведување внатрешен систем на евалуација во локалните образовни институции поодделно.		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Утврдување на интерни критериуми Изработка на анкетен материјал	Биро за развој на образование ЕЛС Училиште Педагошко-психолошка служба, тимови од	2009/2010	50.000

	наставници и ученици		
Анкетирање	Наставници, педагошко-психолошка служба		50.000
Резултати	Ученици, наставници		50.000
Индикатори	Откривање и осознавање на позитивни и негативните страни при реализација на воспитно-образовната програма Вистинска слика за наставникот и ученикот Насоки за подобрување на воспитно-образовниот процес		
ВКУПНО	900 000,00 ден.		

Цел: 4

Зголемување на јавноста, транспарентноста во работењето на локалните образовни институции преку изнаоѓање начини за поефикасна комуникација со граѓаните, граѓанскиот сектор и медиумите.

Конкретна цел: 1	Спроведување на отворена кампања за подигање на свеста на учениците и родителите за значењето на образованието		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
План и програма за реализација на целта	Родители, ученици, тимови од наставници, локални медиуми	2009-	100.000

Подготовка на материјали за реализација	Родители, ученици, тимови од наставници, локални медиуми	континуирано	100.000
Дебата во училиштето и локалните медиуми	Родители, ученици, тимови од наставници, локални медиуми		100.000
Примена на стекнатите искуства во образованието	Родители, ученици, тимови од наставници, локални медиуми		100.000
Индикатори	Воочување и отстранување на недостатоците во образованието; Подигање на степенот на значењето на образованието; Примена на позитивни искуства од другите образовни институции во светот; Запознавање со значењето и улогата на образованието		
ВКУПНО	400.000,00 ден.		

Конкретна цел: 2	Да се воведат нови стручни (образовни профили) во СОУ „Коста Сусинов,, <ul style="list-style-type: none"> - Електротехничка струка- образовен профил: електротехничар за компјутерска техника и автоматика; - Текстилно-кожарска(конфекциски техничар); - Машинска(машински техничар); - Хемиско-технолошка (прехранбена) струка; - Технолошко-текстилна струка. 		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Согледување на потребите и правење на елаборат	МОН ЕЛС	2009-2020	
Барање согласност од МОН	Училиште		
Опременување на	Бизнис сектор		

работилница			
Верифицирање на структурата			
Согласност од Совет на ЕЛС			
Индикатори	Задоволени потреби на стопанството, високото образование и учениците		
ВКУПНО			

Цел: 5. Развој и поддршка на високото образование во општина Радовиш преку обезбедување на просторни услови, отварање на нови атрактивни насоки и привлекување на поголем број на студенти до крајот на 2020 год.

Конкретна цел: 1	Изградба на универзитетско-образовен мултимедијален центар во рамките на Универзитет „Гоце Делчев,, на локација на старото основно училиште „Крсте Петков-Мисирков,,-Радовиш		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Изготвување на проектна документација	Влада на Р.М Универзитет „Гоце Делчев,,- Штип ЕЛС-Радовиш МОН	2009-2016	255 000 000 ден.
Обезбедување финансиски средства			
Реализација на предвиден проект-изградба			

Индикатори	Обезбеден простор за високото образование за општината на регионално ниво.		
ВКУПНО	255 000 000 ден.		

Конкретна цел: 2	Подготовка на стратегија за привлекување на нови студенти.		
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка	Вредност
Формирање на тим	Универзитет „Гоце Делчев“, - Штип ЕЛС-Радовиш	2009-2012	300.000
Изготвување на стратегија			
Индикатори	Изготвена стратегија. Подобрена соработка помеѓу државните образовни институции и локалните власти.		
ВКУПНО	300 000		

Конкретна цел: 3	Изградба на студентски дом.	
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка
Определување на локација во Радовиш	Влада на Р.М Универзитет „Гоце Делчев“, - Штип ЕЛС-Радовиш МОН	2009-2020
Измена на ДУП		
Усвојување од совет на општина Радовиш		
Подготовка на проектна документација		
Обезбедување на финансиски		

средства		
Реализација на проектот		

Конкретна цел: 4	Создавање на можности и услови за отварање на приватни високо-образовни установи во општина Радовиш	
Активност	Одговорни субјекти	Временска рамка
Промоција на можностите и условите	ЕЛС-Радовиш Заинтересирани субјекти	2009-2020

IV. МОНИТОРИНГ ПЛАН

Препораки на Комисијата за планирање и мониторинг на стратегијата со кои предлагаат дека:

Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на општина Радовиш да има задача (задолжение) за Мониторинг комисија на планот за стратешки развој на образованието на општина Радовиш.

1. Поднесени годишни извештаи за воспитно-образовната работа на училиштето и годишната програма за работа на локалните образовни институции до Советот на општина Радовиш, а разгледувани од Комисијата за образование, култура и спорт.
2. Комисијата за мониторинг се состанува не повеќе од трипати годишно и не помалку од двапати годишно со цел за мониторинг на статусот на завршеното на иницијатива и организација на советникот за образование и култура при општина Радовиш.

Предлог-прашања кои треба да се разгледаат на состаноците за мониторинг комисијата треба да вклучат.

- Дали се движиме кон нашата визија?
- Дали ја спроведуваме нашата мисија?
- Дали се однесуваме на начин кој е конзистентен со нашата мисија?
- Дали ги остваруваме очекувањата на нашите граѓани?

3. Комисијата да се состане една на секои 18 месеци да го прегледа планот и да предложи и одредени неопходни главни измени на планот.

Прашања кои треба да се разгледуваат на состаноците за прегледување на стратегијата:

- Дали раководните процеси на организацијата беа интегрирани со програмата?
- Кога организацијата треба да ги повтори чекорите на процесот?
- Превземање на нов стратешки план?
- Што навистина е променето како резултат на процесот?
- Дали нашата организација сега е подобра отколку порано пред процесот да биде превземен?
- Дали ги вклучивме во тимот сите заинтересирани учесници?
- Свкупно, дали вредеше времето и напорот?

4. По секоја сесија на комисијата ќе биде пополнет извештај до соодветниот Совет на општината. Овој извештај најмалку ќе:

- Обезбеди статус на секој показател (чекор на напредок) кој беше планиран да биде активен во текот на претходниот период.
- Обезбеди показател за секоја голема измена која ќе се појави од последниот состанок и извештај, влијание на временската имплементација на планот.
- Обезбеди препораки за измени или подобрување на програмата.